

EXIM

EXIM,

2 , EXIM

1.

(„ „ . 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10 , 145/10 117/11))

( „ ) ,

(„ „ . 105/08)

EXIM

( „ )

(„ „ . 88/08).

(„ „ . 105/08),

2

72 -  
7223 -

722 -

722322

: „722322

(„ „ . 105/08),

l.

5.

5.1

8

7

8.	840-03413		722322
----	-----------	--	--------

2.

50

EXIM,

50

EXIM,

( 18 )

- 
- 
- 

( : 1040 , 1041 , 1042.... )

(1000,00 )

50

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
<b>НАЛОГОДАВАЧ</b>	<b>ПРИМАЧ</b>
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧОТ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧОТ БУЏЕТ НА РМ
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ	БАНКА НА ПРИМАЧОТ НАРОДНА БАНКА НА РМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 100000000063095
ДАНОЧЕН БРОЈ или ЕМБГ	ИЗНОС МКД **1000 00
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ -ЗАДОЛЖУВАЊЕ 1008XXXXXXXXXXXXXX	УПЛАТНА СМЕТКА 840 XXX 03413
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА 4021005147982	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК
ПОТПИС	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 722322 00
	НАЧИН
	ДАТУМ НА УПЛАТА
	МЕСТО НА УПЛАТА

образец ПП.50

17

13/11)].

3.

50

EXIM,

50

) ( . 1040 - )

( )

(1000,00 )

50

НАЛОГ ЗА ДАВНИ ПРИХОДИ	
<b>НАЛОГОДАВАЧ</b>	<b>ПРИМАЧ</b>
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧОТ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧОТ
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ	БАНКА НА ПРИМАЧОТ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
ДАНОЧЕН БРОЈ или ЕМБГ	ИЗНОС
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ	МКД
ПЕЛ НА ДОЗНАКА	УПЛАТНА СМЕТКА
ПОТПИС	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК
	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА
	ДАТУМ НА УПЛАТА
	МЕСТО НА УПЛАТА

оформат П1750

). : ( , ( 17

13/11)]. ( „ "

4. 50

50

- -

- -

- - 100000000063095

- - 840 03413 (

- ) 722322 179 ( ) - 84017903413

- -

- - 1 . . , 2 . .

:  
[www.exim.gov.mk](http://www.exim.gov.mk)  
 ( )  
 ).

EXIM,

( . -